

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ ВО УЧИЛНИЦИ, ТОАЛЕТИ И ХОЛОВИ

Работното време на техничкиот персонал започнува во 06:00 часот наутро и и завршува во 18:30 со точно однапред предвидени работни задачи:

- Отварање прозорци во целото училиште наутро, во текот на наставата и по завршување на истата
- Метење на дворот и игралиштето
- Местење на сунѓери за дезинфекција на обувките од надворешната страна на влезот и ставање дезинфекционо средство врз истите пред трите влеза на училиштето, како и на посебниот влез кој е предвиден за вработените
- Проверка и дополнување на средството во безконтактните апарати за дезинфекција на рацете кои се поставени од внатрешната страна на влезовите во училиштето
- Бришење на клупите, катедрата, кваките во училниците се по однапред предвиден и евидентиран термин неколку пати во текот на денот т.е. во времето кога учениците се на одмор, со средство за дезинфекција и за истите се обезбедени посебни крпи кои се во различна боја
- Бришење на подот во училниците е со однапред предвиден и евидентиран термин со дезинфекционо средство и за истите се обезбедени посебни кофи и џогери кои ќе служат само за тие простории
- Тоалетите во училиштето се чистат редовно и по однапред предвиден и евидентиран термин но и секогаш кога за тоа ќе има потреба, со средство за дезинфекција наменето за тоалетите со посебни кофи и џогери
- Пред тоалетите има дежурен хигиеничар кој се грижи за одржување на дистанца помеѓу учениците при влегување и излегување од истите согласно Протоколот
- Ходниците и скалите во училиштето се чистат по однапред предвиден и евидентиран термин со средство за дезинфекција и посебни кофи и џогери наменети само за истите
- Фискултурната сала, соблекувалните (женска и машка) се чистат темелно по секој одржан час со средство за дезинфекција по точно предвиден и евидентиран термин
- За секоја просторија во училиштето која се користи од страна на вработените има посебено предвиден и евидентиран термин за чистење и дезинфицирање во зависност од временскиот период кога се користи
- Училиштето има предвидена просторија за изолација, која е исчистена, проветрена и дезинфицирана и истата ќе биде заклучена. Истата е обележана со налепница
- На крајот од работниот ден хигиеничарите темелно го чистат и дезинфицираат целиот училишен простор, го припремаат за наредниот ден и го заклучуваат училиштето